

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА**

**НАСТАВНА ПРОГРАМА**

# ***МИКРОБИОЛОГИЈА***

**ИЗБОРНА  
IV ГОДИНА**

***ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА***

***Медицински лабораториски техничар***



**Скопје, 2008 година**

## **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ**

**1.1. Назив на наставниот предмет: МИКРОБИОЛОГИЈА**

**1.2. Образовен профил и струка на кои им припаѓа наставниот предмет**

1.2.1. Образовен профил: Медицински лабораториски техничар

1.2.2. Струка : Здравствена

**1.3. Диференцијација на наставниот предмет**

1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил

**1.4. Година на изучување на наставниот предмет**

1.4.1. Четврта година

**1.5. Број на часови на наставниот предмет**

1.5.1. Број на часови неделно: 2 часа

1.5.2. Број на часови годишно: 66 часа

**1.6. Статус на наставниот предмет**

1.6.1. Изборен во функција на завршен испит

## **2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ**

На крајот на образовниот процес, ученикот треба:

- да умее да го избира материјалот за бактериолошки преглед;
- да го обработува материјалот ( спутум, фецес, урина, брис,крв, ликвор, пунктати и сл.) за бактериолошка дијагноза;
- да ги евидентира добиените резултати;
- да го оспособи за воочување на позитивните бактериолошки анализи;
- да го оспособи за прецизно користење на лабораториските помагала, односно да ги подигне на повисоко ниво вештините за работа со лабораториски инструменти и апарати;
- да го оспособи за самостојна и прецизна работа во бактериолошката дијагностика;
- да го оспособи за упорност и истрајност при совладување на одделни пречки во професионалната работа;
- да се развиваат навики за тимска работа;
- да ги развива работните , културни и естетски навики;
- да ги применува нормите од кодексот на здравствените работници.

## **3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА**

За успешно совладување на содржините од овој наставен предмет, односно постигнување на зацртаните цели, потребни се предзнаења од микробиологија (втора година) и микробиологија и практична настава ( трета година).

## 4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

### 4.1. Структурирање на содржините за учење

Тематски целини	Бр. на часови	Конкретни цели <i>Ученикој:</i>	Дидактички насоки	Корелација меѓу тематските целини и меѓу предметите
<b>1. Дијагноза на инфекции со медицински значајни вируси</b>	<b>8</b>	Зема материјал за испитување; - обработува материјал за испитување; - инокулира материјал во ембрионирано кокошкино јајце; - интерпретира цитопатоген ефект.	Се објаснува начин на земање на материјал за вирусолошка дијагноза; - се демонстрира и објаснува начин на обработка на материјалот; - се формираат групи од учениците; - се даваат инструкции; - се контролира работата на учениците.	Микробиологија изборна настава III- година Практична настава-III година
<b>2. Дијагноза на инфекции со медицински значајни фунги</b>	<b>10</b>	Зема материјал за испитување на конкретни фунги; - го обработува биолошкиот материјал; - врши засејување на подлоги; - ги интерпретира добиените резултати.	Се објаснува начин на земање на биолошкиот материјал; - се објаснува начин на обработка на материјалот; - се формираат групи и распоредуваат учениците на работни места; - се даваат задачи и инструкции; - се контролира работата.	Микробиологија,- III- година Практична настава-III- година

<b>3. Дијагноза на инфекции со медицински значајни протозои</b>	<b>10</b>	Зема биолошки материјал за испитување; - подготвува нативни препарати на протозои; - микроскопира и ги идентификува протозоите; - ги интерпретира добиените резултати.	Се објаснува обработка на земениот материјал; - се објаснува начин на обработка на материјалот; - се формираат групи и распоредуваат учениците на работни места; - се даваат задачи и инструкции; - се контролира работата.	Микробиологија - III-година Практична настава-III- година
<b>4. Дијагноза на инфекции со медицински значајни хелминти</b>	<b>24</b>	Зема материјал за бактериолошко испитување; - подготвува препарати на сите видови хелминти; - самостојно и рутински микроскопира; - ги идентификува хелминтите; - ги интерпретира и евидентира добиените резултати.	Се објаснува обработка на земениот материјал; - се објаснува начин на обработка на материјалот; - се формираат групи и се распоредуваат учениците на работни места; - се делегираат задачи и се даваат инструкции; - се контролира работата.	Микробиологија Практична настава-II-ра година
<b>5. Микробиолошка дијагноза и контрола на интрахоспитални инфекции</b>	<b>4</b>	Зема материјал за испитување; - врши засадување на материјалот на бактериолошки подлоги; - ги интерпретира и евидентира добиените резултати.	Се објаснува обработка на земениот материјал; - се објаснува начин на обработка на материјалот; - се формираат групи и распоредуваат учениците на работни места; - се делегираат задачи и се даваат инструкции; - се контролира работата.	Микробиологија Практична настава-II-ра година Микробиологија - III- година

<b>6. Санитарна микробиологија</b>	<b>10</b>	Зема мостри од вода, воздух, храна и хранителни продукти од месо и млеко; за испитување; - инокулира мостри на хранителни подлоги; - интерпретира добиени резултати.	Се објаснува обработка на земениот материјал; - се објаснува начин на обработка на материјалот; - се формираат групи и се распоредуваат учениците на работни места; - се даваат задачи и инструкции; - се контролира работата.	Микробиологија Практична настава-II-ра година Микробиологија - III- година
------------------------------------	-----------	--	--	--

#### 4.2. Наставни методи и активности на учење

Основните методи што ќе се користат во наставата се: демонстрација, објаснување, практична работа.

Активности на ученикот: слуша, набљудува, објаснува, вежба, прашува, развива вештини, забележува, води дневник за практичните манипулации.

Активности на наставникот: планира, организира, подготвува, објаснува, демонстрира, дава инструкции, контролира, коригира, забележува, вреднува, воспоставува позитивна педагошка комуникација.

#### 4.3. Организација и реализација на наставата по предметот

Воспитнообразовната работа се реализира во соодветни микробиолошки лаборатории во училиштето и здравствени институции како наставни бази каде што учениците се оспособуваат за работни задачи од доменот на микробиолошката дијагностика.

#### **4.4. Наставни средства и помагала**

За поефикасно постигнување на целите од овој наставен предмет а во рамките на реализација на предвидените активности, потребни се следниве средства и помагала: лабораториска стакларија, лабораториски инструменти, апарати, реагенси, бактериолошки бои и биолошки материјал.

За совладување на целите на наставниот предмет **микробиологија** ( изборна настава ), ќе се користи учебник и практикум, наставен материјал подготвен од страна на наставникот, дневник за практична настава. Дополнителна литература за наставниците: стручна литература од застапените дисциплини и литература од областа на дидактиката.

#### **5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

Вреднувањето на знаењата кај учениците се врши континуирано во текот на целата учебна година врз основа на оспособеноста на учениците.Оценката треба да е резултат на континуирано следење на ученикот и на позитивните промени кај личноста на ученикот. При оценувањето се зема предвид активноста, ангажираноста, интересот, поврзувањето на теоретските знаења и нивна практична примена, прецизноста во работењето, односот кон средствата за работа, спрема пациентите и односот спрема соучениците.

#### **6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

##### **6.1. Основни карактеристики на наставниците**

Освен условите пропишани со Законот за средно образование, наставникот треба да ги поседува и следниве персонални, професионални и педагошки карактеристики: да е физички и психички здрав, да го познава македонскиот литературен јазик и кирилското писмо, да нема говорни мани, да е комуникативен, да ја сака педагошката работа, да е добар организатор, креативен и подготвен за примена на иновациите во воспитно-образовната работа.

## **6.2. Стандард за наставен кадар**

Завршени студии по:

- медицина-

Наставниците треба да се стекнат со педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит.

## **6.3. Стандард на простор за наставниот предмет**

Наставата се реализира во соодветна лабораторија во училиштето и здравствени организации кои располагаат со потребните наставни средства и помагала.

## **7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

**7.1. Датум на изработка:** мај 2002 година

### **7.2. Состав на работната група:**

1. Д-р. Николина Пепељугоска, советник, раководител, Биро за развој на образованието, Скопје
2. Проф. д-р. Милена Петрова, професор, член, Медицински факултет, Скопје
3. Д-р. спец. Лилјана Хаџи-Петрушева, наставник, член, ДСМУ "Д-р. Панче Караџов", Скопје
4. Д-р. спец. Марија Блажевска, член, ДСМУ "Д-р. Панче Караџов", Скопје

**Превземена :** март 2008

## **8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Датум на започнување: септември 2008 година

## **9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Програмата по **микробиологија** (изборна програма), ја одобри (донесе): министерот за образование и наука со Решение бр, 11-3368/1 од 24.06.2002 година.